



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изложува
во издавање на ерсекохрватски, словенечки и
на македонски јазик. — Огласен есперел
тарифата — Жиро сметка кај Служба-
та на општественото кинговодство за
претплата, посебни издавања и огласи
006-1-251-3

Среда 16 август 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. XXIII

Претплата за 1967 година изнесува 60
(6.000) дина. — Редакција: Улица Јована
Ристика бр 1. Пошт. факс 224 —
Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933
и 50-934; Служба за претплата 51-732,
Продавна служба 51-671

534.

Врз основа на членот 24 став 3 од Основниот
закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), во врска
со точката 1 под а) и б) на Одлуката за определу-
вање на растителните болести и штетници чие спре-
чување и сузбивање е од интерес за целата земја
(Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/65), сојузниот се-
кретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗАРА-
ЗЕНИ СО КАРАНТИНСКИ РАСТИТЕЛНИ БО-
ЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

1. Во Наредбата за прогласување на подрачјата
заразени со карантински растителни болести и
штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/66) во
точката 1, во одредбата под 1), алинеја 1 по збор-
вите: „(место Врчко)“ се додаваат зборовите: „и
Фоча (место Цвилин)“.

Во алинејата 2 зборовите: „Камник (место Го-
дич)“ се бришат.

Во алинејата 3-по зборовите: „места Висибаба
и Пожега“ се става запирка и се додаваат зборо-
вите: „Александровац (место Плещ); Бела Паланка
(места Бела Паланка и Црвена Река); Блаце (место
Блаце); Врус (места Велика Грабовница и Игрош);
Владичин Хан (место Житораѓа); Прокупље (место
Мала Плана); Шабац (место Шабац)“, а по зборо-
вите: „(место Урошевац)“ се додаваат запирка и
зборовите: „Гњилане (место Гњилане); Автономна
Покрајина Војводина: Сомбор (место Сомбор)“.

Во точката 1 во одредбата под 6, алинеја 1 по
зборот: „општината“ се додаваат зборовите: „Чер-
номел, Ново Место (места Брезова Ребер, Жужен-
берк и Ореховица)“, а зборовите: „(место Мокроног)“
се бришат.

3. Во точката 1, во одредбата под 7, алинеја 2,
по зборот: „општините“ се додаваат зборовите:
„Брежице (места Павлова вас, Пишце и Бучеча

вас)“, во заградата по зборот: „Тополовец“ се до-
даваат зборовите: „и Шмарчна“, а зборовите: Жа-
лец (место Пониква при Жалцу)“, се бришат.

Во алинејата 3, по зборот: „Самобор“ точката и
запирката се заменуваат со запирка и се дода-
ваат зборовите: „Максими, Медвешчак, Центар,
Чрномерец и Запрешик“.

4. Во точката 1, во одредбата под 8, алинеја 2,
зборовите: „(место Жван)“ се заменуваат со зборо-
вите: „(место Битола)“, а на крајот на оваа алинеја
точката и запирката се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „Демир Хисар (места Слепче
и Жван) и Прилеп (место Прилеп)“.

Во алинејата 3 по зборот: „долине“ се додаваат
запирка и зборовите: „Загорје об Сави“.

5. Во точката 1 во одредбата под 11, на крајот
на алинејата се додаваат зборовите: „и Дравотград
(места Отишки врх и Цвигершко Седло)“.

6. Во точката 1, во одредбата под 13, алинеја 3,
по зборот: „Костур“ се става запирка и се додава
зборот: „Гњилан“, а на крајот на алинејата се до-
даваат зборовите: „и Бор (место Шарбановац)“.

7. Во точката 1, во одредбата под 17, алинеја 2
зборовите: „местата Бедиње, Долно Коњаре и Ку-
маново“ се заменуваат со зборовите: „(местата Бе-
диње, Долно Коњаре, Куманово, Проевце, Добру-
шани и Табановци)“, а потоа се додаваат зборовите
„и Тетово (местата Тетово и Горна Речица); Кичево
(местата Кичево и Србјане)“.

Во алинејата 3, во заграда зборот: „Постојна“
се брише, а зборовите: „места Св. Једерт, Шт. Јанж
и Дравотград“ се заменуваат со зборовите: „места
Буковска вас при Дравотграду, Шентјанж при Дра-
воград, Дравотград и Вузеница“.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-656/1

8 јули 1967 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

535.

Врз основа на членот 34 од Законот за прометот на лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр.
15/65), Сојузниот совет за здравство и социјална политика објавува

СПИСОК

НА ЛЕКОВИТЕ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО 1967 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 14 мај 1967 година се издадени одобренија за пуштање во промет на след-
ните лекови:

Реден број	НАЗИВ НА ЛЕКОТ	Форма и пакување на лекот	Начин на издавањето односно употребата на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението
1	2	3	4	5	6
1	Acutill (1—глутамин)	лиофилизирана супстанција 6×150 mg и 6×5 ml раство- рач	Маже да се издава само со лекарски рецепт	„Italseber“ — Милано, Италија Заступник „Велебит“ Заступство иностраних фирми — Београд	15-148/1 од 14 мај 1967 година

1	2	3	4	5	6
2 Acutifl (1-глутамин)	таблети 60×20 mg	Маже да се издава само со лекарски рецепт	„Italseber“ — Милано, Италија Заступник „Велебит“ Заступство иностраних фирми — Београд	15-149/1	од 14 мај 1967 година
3 Alupent	ампули 6×1 ml	„	„Здравље“ Фабрика за производњу фармаце- утских и хемијских производа — Лесковац	15-496/1-66	од 29 април 1967 година
4 Alupent	2% раствор за инхалација ае- росол 20 ml	„	„	15-740/1-66	од 29 април 1967 година
5 Alupent	5% раствор за ин- халација со ра- чен распршувач 7,5 ml	„	„	15-741/1-66	од 29 април 1967 година
6 Alupent	таблети 20×20 mg	„	„	15-495/1-66	од 29 април 1967 година
7 Amikazol (Dimazoli hyd- rochloridum)	маст 40 mg	„	„Medexport“ — Москва, СССР Заступник „Ју- гомонтана“ Заступства иностраних фирми — Београд	15-472/1-66	од 10 мај 1967 година
8 Amikazol (Dimazo- li hydrochloridum)	пудра 40 g	„	„	15-471/1-66	од 10 мај 1967 година
9 Arbid	капки за орална употреба 20 g	„	„Krka“ Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-739/1	од 17 март 1967 година
10 Busulfan	таблети 30×2 mg	„	„Здравље“ Фабрика за производњу фармаце- утских и хемијских производа — Лесковац	15-744/1-66	од 24 март 1967 година
11 Bykomycin (Neo- mycin sulfat)	сува супстанци- ја 500 mg	Маже да се употре- бува само во стацио- нарни здравстве- ни устано- ви	„Byk Gulden“ — Kon- stanz, СР Немачка Заступник „Адриа“ И- нострано заступништво — Београд	15-171/1	од 10 мај 1967 година
12 Bykomycin (Neo- mycin sulfat)	капсули 30×250 mg	„	„	15-170/1	од 10 мај 1967 година
13 Calcium-Sandoz	ампули 10% 10×10 ml	Маже да се издава само со лекарски рецепт	„Krka“ Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-2/1	од 23 март 1967 година
14 Calcium-Sandoz	ампули 10% 50×10 ml	„	„	15-2/2	од 23 март 1967 година
15 Choloterp	капки 10 ml	„	„	15-48/1-66	од 6 април 1967 година

1	2	3	4	5	6
16 Coffamin	таблети, 10 таб- лета	Може да се издава и без ле- карски ре- цепт	„Фармакос“ Предузеће за откуп и прераду би- ља и производњу ле- кова — Призрен	15-734/1-66	од 17 март 1967 година
17 Coffamin	таблети, 250 таб- лети	„	„	15-734/2-66	од 17 март 1967 година
18 Complamin	ампули за ин- фузија 10×10 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Галеника“ Фармаце- утско-хемијска индус- трија, Београд — Зе- мун	15-69/1	од 10 април 1967 година
19 Complamin	ампули за ин- трамускуларна и интравенозна употреба 10×2 ml	„	„	15-68/1	од 10 април 1967 година
20 Complamin	ампули за ин- трамускуларна и интравенозна употреба 50×2 ml	„	„	15-68/2	од 10 април 1967 година
21 Complamin	таблети 30×150 mg	„	„	15-67/1	од 10 април 1967 година
22 Complamin	таблети 200×150 mg	„	„	15-67/2	од 10 април 1967 година
23 Dicynone (Cyclonaminum)	таблети 10×250 mg	„	„Lek“ Tovarna farma- cevtskih in kemičnih iz- delkov — Ljubljana	15-515-462/1-64	од 17 март 1967 година
24 Dicynone (Cyclonaminum)	таблети 100×250 mg	„	„	15-515-962/2-64	од 17 март 1967 година
25 Digitoxin (Digitoxosidum)	капки 10 ml раствор	„	„Здравље“ Фабрика за производњу фармаце- утских и хемијских производа — Лесковац	15-712/1-66	од 17 април 1967 година
26 Digitoxin (Digitoxosidum)	супозитории 6×0,25 mg	„	„	15-713/1-66	од 17 април 1967 година
27 Digitoxin (Digitoxosidum)	таблети 40 таб- лети	„	„	15-714/1-66	од 17 април 1967 година
28 Durabolin (Nortestosteronl phenylpropionas)	ампули 1×1 ml по 10 mg	„	„Плива“ Творница фар- мацеутских и хемиј- ских производа — За- греб	15-39/1	од 13 април 1967 година
29 Durabolin (Nortestosteronl phenylpropionas)	ампули 1×1 ml по 25 mg	„	„	15-40/1	од 25 април 1967 година
30 Edecrin (Acidum ethacrynicum)	таблети 30×50 mg	„	„Lek“ Tovarna farma- cevtskih in kemičnih iz- delkov — Ljubljana	15-644/1-66	од 7 април 1967 година
31 Epontol	ампули 5×10 ml	Може да се употре- бува само у стацио- нарни здравстве- ни устано- ви	„Bayer“ — Leverkusen, СР Немачка Заступник „Fabeg“ За- ступство иностраних фирми — Београд	15-205/1	од 29 април 1967 година

1	2	3	4	5	6
32 Epontol	ампули 25×10 ml	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	„Bayer“ — Leverkusen, СР Немачка Заступник „Fabeg“ Заступство иностраних фирми — Београд	15-205/2	од 29 април 1967 година
33 Euniazid	таблети 100×100 mg	Маже да се издава само со лекарски рецепт	„Krka“ Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-98/1	од 29 април 1967 година
34 Euniazid	таблети 50×400 mg	„	„	15-16/1	од 29 април 1967 година
35 Falivegan	вагинални таблети, 15 ваг. таблети	„	„Фармакос“ Предузеће за откуп и прераду биља и производњу лекова — Призрен	15-515-383/1-64	од 26 април 1967 година
36 Falivegan	вагинални таблети, 150 ваг. таблети	„	„	15-515-383/2-64	од 26 април 1967 година
37 Gingicain	spray 65 g	Маже да се употребува само соодветните здравствени установи	„Hoechst“ — Франкфурт, СР Немачка Заступник „Југохемија“ Инострано заступство — Београд	15-465/1-66	од 29 април 1967 година
38 Helkamat	таблети, 30 таблети	Маже да се издава само со лекарски рецепт	„Плива“ Творница фармацевтских и кетмијских производа — Загреб	15-97/1	од 11 април 1967 година
39 Inactin	ампули 1×0,5 g сува супстанција и растворач	Маже да се употребува само во стационарни здравствени установи	„Byk Gulden“ — Konstanz, СР Немачка Заступник „Адриа“ Инострано заступништво — Београд	15-174/1	од 12 мај 1967 година
40 Inactin	ампули 25×0,5 g сува супстанција и растворач	„	„	15-174/2	од 12 мај 1967 година
41 Inactin	ампули 1×1 g сува супстанција и растворач	„	„	15-174/3	од 12 мај 1967 година
42 Inactin	ампули 25×1 g сува супстанција и растворач	„	„	15-174/4	од 12 мај 1967 година
43 Inderal	ампули 5×5 ml по 5 mg	„	„ICI“ (Pharmaceuticals) — Лондон, Енглеска Заступник „Interexport“ — Предузеће за меѓународну трговину — Београд	15-708.1-66	од 10 мај 1967 година
44 Inderal	таблети 250×10 mg	„	„	15-707/1-66	од 10 мај 1967 година
45 Inderal	таблети 1000×10 mg	„	„	15-707/2-66	од 10 мај 1967 година

1	2	3	4	5	6
46 Inderal	таблети 250×40 mg	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	„ICI“ (Pharmaceuticals) — Лондон, Енглеска Заступник „Interexport“ — Предузеће за меѓународну трговину — Београд	15-706/1-66	од 10 мај 1967 година
47 Inderal	таблети 1000×40 mg	„	„	15-706/2-66	од 10 мај 1967 година
48 Insulin	раствор 10 ml (400 i. e.)	Маже да се издава, во количина не поголема од 10 ml, и без лекарски рецепт	„Плива“ Творница фармацевтских и кемијских производа — Загреб	15-162/1	од 17 март 1967 година
49 Intensain	ампули, 5 ампули сува супстанција и 5×4 ml редестилирана вода	Маже да се издава само со лекарски рецепт	„	15-320/1-66	од 7 април 1967 година
50 Intensain	дражеи 30×75 mg	„	„	15-329/1-66	од 7 април 1967 година
51 Intensain	дражеи 250×75 mg	„	„	15-329/2-66	од 7 април 1967 година
52 Intestopan	таблети, 20 таблети	„	„Krka“ Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-8/1	од 7 април 1967 година
53 Intestopan	таблети, 100 таблети	„	„	15-8/2	од 7 април 1967 година
54 Isoniazid	таблети 100×100 mg	„	„	15-99/1	од 25 март 1967 година
55 Isoptin (Iproveratril)	ампули 5×2 ml	„	„Lek“ Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-398/1-65	од 13 мај 1967 година
56 Isoptin (Iproveratril)	ампули 50×2 ml	„	„	15-515-398/2-65	од 13 мај 1967 година
57 Isoptin (Iproveratril)	дражеи 30×40 mg	„	„	15-515-399/1-65	од 13 мај 1967 година
58 Isoptin (Iproveratril)	дражеи 75×40 mg	„	„	15-515-399/2-65	од 13 мај 1967 година
59 Lemuval	супозиторија, 10 супозитории	„	„Галеника“ Фармацевтско-хемијска индустрија, Београд — Земун	15-102/1	од 6 април 1967 година
60 Locacorten-Tar	маст 30 g	„	„Плива“ Творница фармацевтских и кемијских производа — Загреб	15-163/1	од 8 април 1967 година
61 Locacorten-Tar	маст 60 g	„	„	15-163/2	од 8 април 1967 година
62 Metil-Ergometrin	ампули 5×1 ml	„	„Биљана“ Предузеће за производњу, прераду и промет лековитог биља и лејекова биљног поријекла — Загреб	15-133/1	од 20 март 1967 година
63 Metil-Ergometrin	ампули 50×1 ml	„	„	15-133/2	од 20 март 1967 година
64 Metil-Ergometrin	раствор 10 ml	„	„	15-134/1	од 20 март 1967 година
65 Monozid	таблети, 30 таблети	„	„Новофарм“ Лабораторија за производњу фармацевтских, кемијских и дезинфекционих производа — Нова Варош	15-35/1	од 26 април 1967 година

1	2	3	4	5	6
66 Monozid	таблети, 300 таблети	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Новофарм“ Лабораторија за производњу фармацеутских, хемијских и дезинфекционих производа — Нова Варош	15-35/2	од 26 април 1967 година
67 Negram (Acidum nalidixicum)	таблети 56×0,5 g	„	„The Wintrop Products Company“ — Surbiton-upon-Thames, Енглеска. Заступник „Велебит“ Заступство иностраних фирми — Београд	15-101/3	од 10 мај 1967 година
68 Neuleptil (Propericiazinum)	капки 10 ml	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	„Specia“ — Париз, Француска. Заступник „Chemcolor“ Инострано заступство — Београд	15-726/1-66	од 10 мај 1967 година
69 Neuleptil (Propericiazinum)	капсули 50×10 mg	„	„	15-727/1-66	од 10 мај 1967 година
70 5-Nok (Nitro-oxychinolium)	дражеи 50×50 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Lek“ Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-704/1-66	од 7 април 1967 година
71 Optalidon	дражеи, 10 дражеи	Може да се издава, во количина не поголема од 10 дражеи, и без лекарски рецепт	„Krka“, Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-443/1-66	од 17 април 1967 година
72 Optalidon	дражеи, 25 дражеи	„	„	15-443/2-66	од 17 април 1967 година
73 Optalidon	дражеи, 250 дражеи	„	„	15-443/3-66	од 17 април 1967 година
74 Pentinol (Methyl-pentynolum)	капки 10 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Хемофарм“ Фабрика лекова — Вршац	15-628/1-66	од 29 април 1967 година
75 Pentinol (Methyl-pentynolum)	капки 100 ml	„	„	15-628/2-66	од 29 април 1967 година
76 Pentothal Natrium (Thiopental natrium)	за интравенозна употреба 50×0,5 g	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија, Београд — Земун	15-65/1	од 8 април 1967 година
77 Pentothal Natrium (Thiopental natrium)	за интравенозна употреба 50×1 g	„	„	15-64/1	од 8 април 1967 година
78 Pentrexyl (Ampicillinum)	капсули 16×250 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„	15-103/1	од 8 април 1967 година

1	2	3	4	5	6
79 Phenolrot	ампули 5×10 ml	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	„Berlin Chemie VEB“ — Adlershof, Немачка Демократска Република. Заступник „Прогрес“ Предузеће за унапређење спољнотрговинске размене и заступање иностраних фирми — Београд	15-412/1-66	од 10 мај 1967 година
80 Phenolrot	ампули 50×10 ml	„	„	15-412/2-66	од 10 мај 1967 година
81 Prostaphlin — A (Cloxacillinum)	капсули 16×250 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија, Београд — Земун	15-106/1	од 5 април 1967 година
82 Reserpin	таблети 50×0,1 mg	„	„Хемофарм“ Фабрика лекова — Вршац	15-562/1-66	од 24 март 1967 година
83 Reserpin	таблети 500×0,1 mg	„	„	15-562/2-66	од 24 март 1967 година
84 Reserpin	таблети 40×0,25 mg	„	„	15-561/1-66	од 24 март 1967 година
85 Reserpin	таблети 500×0,25 mg	„	„	15-561/2-66	од 24 март 1967 година
86 Reserpin	таблети 50×2 mg	„	„	15-563/1-66	од 24 март 1967 година
87 Reserpin	таблети 100×2 mg	„	„	15-563/2-66	од 24 март 1967 година
88 Rheomacrodex	во физиолошки раствор 500 ml	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	„Laboratori Don Baxter“ — Trieste, Италија Заступник „Agroprogress“ Podjetje za inozemska zastupstva — Ljubljana	15-22/1	од 12 мај 1967 година
89 Rheomacrodex	во раствор на глюкоза 500 ml	„	„	15-21/1	од 12 мај 1967 година
90 Ronpacon 350	ампули 5×20 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Cilag-Chemie — Schaffausen, Швајцарска. Заступник „Agroprogress“ Podjetje za inozemska zastupstva — Ljubljana	15-145/1	од 12 мај 1967 година
91 Ronpacon 350	ампули 20×20 ml	„	„	15-145/2	од 12 мај 1967 година
92 Ronpacon 370	ампули 5×20 ml	„	„	15-147/1	од 12 мај 1967 година
93 Ronpacon 370	ампули 20×20 ml	„	„	15-147/2	од 12 мај 1967 година
94 Ronpacon 440	ампули 5×20 ml	„	„	15-145/1	од 12 мај 1967 година
95 Ronpacon 440	ампули 20×20 ml	„	„	15-145/2	од 12 мај 1967 година
96 Sandosten-Calcium	ампули 10×5 ml	„	„Krka“ Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-6/1	од 23 март 1967 година
97 Sandosten-Calcium	ампули 50×5 ml	„	„	15-6/2	од 23 март 1967 година
98 Sandosten-Calcium	ампули 10×10 ml	„	„	15-5/1	од 23 март 1967 година
99 Sandosten-Calcium	ампули 50×10 ml	„	„	15-5/2	од 23 март 1967 година
100 Sandosten-Calcium	маст 25 g	„	„	15-3/1	од 5 април 1967 година
101 Sandosten-Calcium	пенливи таблети, 12 таблети	„	„	15-7/1	од 23 март 1967 година

1	2	3	4	5	6
102 Sandosten-Calcium	пенливи таблети, 3×20 таблети	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Krka“ Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-7/2	од 23 март 1967 година
103 Sandosten-Calcium	пенливи таблети, 5×20 таблети	„	„	15-1/3	од 23 март 1967 година
104 Sandosten-Calcium	шупуц 200 ml	„	„	15-4/1	од 5 април 1967 година
105 Septonex	1% алкохолен раствор 100 ml	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Алкалоид-Билка“ Индустрија за фармацевтски и хемиски производи и промет со лекови билки — Скопје	15-746/1-66	од 20 април 1967 година
106 Septonex	10% воден раствор 100 ml	„	„	15-728/1-66	од 20 април 1967 година
107 Septonex	10% воден раствор 1000 ml	„	„	15-728/2-66	од 20 април 1967 година
108 Silbin	дражеи со продолжено дејствување 30×100 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Chemie Grünenthal — Stolberg, CP Немачка. Заступник „Yugoslavia Commerce“ Генерално заступништво иностраних фирми — Београд	15-75/1	од 8 мај 1967 година
109 Silbin	дражеи со продолжено дејствување 60×100 mg	„	„	15-75/2	од 8 мај 1967 година
110 Silbin	дражеи со продолжено дејствување 500×100 mg	„	„	15-75/3	од 8 мај 1967 година
111 Sinasec	капсули, 10 капсули	„	„Lek“ Tovarna farmaceutvskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-620/1-66	од 13 април 1967 година
112 Solutio ACD (Стерилни апиروجени стабилизатор за крв)	шише од 125 ml со 18,75 ml стабилизатор	Може да се употребува само во здравствени установи	Завод за трансфузија на крв — Скопје	15-721/4-63	од 13 мај 1967 година
113 Solutio ACD (Стерилни апиروجени стабилизатор за крв)	шише од 150 ml со 25 ml стабилизатор	„	„	15-721/3-66	од 13 мај 1967 година
114 Solutio ACD (Стерилни апиروجени стабилизатор за крв)	шише од 250 ml со 37,5 ml стабилизатор	„	„	15-721/2-66	од 13 мај 1967 година
115 Solutio ACD (Стерилни апиروجени стабилизатор за крв)	шише од 350 ml со 52,5 ml стабилизатор	„	„	15-721/1-66	од 13 мај 1967 година
116 Solutio Glucosi 5% (Стерилни апиروجени раствор)	500 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„	15-722/1-66	од 13 мај 1967 година
117 Solutio Natrii chloridi isotonica (Стерилни апиروجени физиолошки раствор)	500 ml	„	„	15-720/1-66	од 13 мај 1967 година

1	2	3	4	5	6
118	Solutio Ringeri (Стерилни апи- рени Рингеров раствор)	500 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	Завод за трансфузија на крв — Скопје	15-719/1-66 од 13 мај 1967 година
119	Solvosterol	ампули 5×5 ml	"	„Фармакос“ Предузеће за откуп и прераду би- ља и производњу ле- кова — Призрен	15-45/1 од 13 април 1967 година
120	Solvosterol	лингвалети 30 лингвалети	"	"	15-46/1 од 13 април 1967 година
121	Supremin	ампули 50×5 ml	"	„Плива“ Творница фармацевтских и ке- мијских производа — Загреб	15-59/1 од 27 март 1967 година
122	Supremin	дражеи, 20 дра- жеи	"	"	15-60/1 од 27 март 1967 година
123	Supremin	дражеи, 250 дражеи	"	"	15-58/1 од 27 март 1967 година
124	Tabulettae Ephedriini hydrochloridi	20×50 mg	"	Лекарна „Загреб“ — Загреб	15-104/1 од 12 април 1967 година
125	Tabulettae Ephedriini hydrochloridi	500×50 mg	"	"	15-104/2 од 12 април 1967 година
126	Tabulettae Hexamethy- lentetramini	20×0,5 g	Може да се издава и без ле- карски рецепт	"	15-103/1 од 12 април 1967 година
127	Tabulettae Hexamethy- lentetramini	500×0,5 g	"	"	15-103/2 од 12 април 1967 година
128	Taxilan	дражеи 1000×25 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Byk Gulden“ — Kon- stanz, СР Немачка Заступник „Адриа“ И- нострано заступништво — Београд	15-89/1 од 27 март 1967 година
129	Thybon (Triiodthyronini hydrochloridum)	таблети 30×20 таблети	"	„Hoechst — Франкфурт, СР Немачка. Заступник „Југохеми- ја“ Инострано заступ- ништво — Београд	15-135/1 од 8 мај 1967 година
130	Thybon (Triiodthyronini hydrochloridum)	таблети 250×20 таблети	"	"	15-135/2 од 8 мај 1967 година
131	Tomanol	ампули 50×5 ml	"	„Byk Gulden“ — Kon- stanz, СР Немачка Заступник „Адриа“ И- нострано заступништво — Београд	15-90/1 од 17 март 1967 година
132	Tomanol	маст 25 g	Може да се издава и без ле- карски рецепт	„Krka“ Tovarna zdra- vil — Novo Mesto	15-738/1-66 од 17 април 1967 година
133	Triazin — Gel	20 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Фармакос“ Предузеће за откуп и прераду би- ља и производњу ле- кова — Призрен	15-44/1 од 7 април 1967 година
134	Ultralan	маст 10 g	"	„Алкалоид-Билка“ Ин- дустија за фармаце- утски и хемијски про- изводи и промет со ле- ковити билки — Скоп- је	15-164/1 од 10 април 1967 година

1	2	3	4	5	6
135 Uroterp	капки 10 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Krka“ Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-49/1-63	од 6 април 1967 година
136 Uteralgin	ампули 10×20 ml	Може да се употребува само во гинеколошко-акушерски клиници, болници и амбуланти	„Галеника“ Фармацевтско-хемијска индустрија, Београд — Земун	15-66/1	од 8 април 1967 година
137 Vanqufn (Viprynum embonat)	суспензија 28 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Parke, Davis“ — Hounslow, Енглеска. Заступник „Yugoslavia Commerce“ Генерално заступство иностраних фирми — Београд	15-139/1	од 10 мај 1967 година
138 Vanguin (Viprynum embonat)	суспензија 448 ml	„	„	15-139/2	од 10 мај 1967 година
139 Vasculat	ампули 6×1 ml	„	„Здравље“ Фабрика за производство фармaceutских и хемијских производа — Лесковац	15-11/1	од 26 април 1967 година
140 Vasculat	капки 20 g	„	„	15-13/1	од 26 април 1967 година
141 Vasculat	таблети 20×0,025 g	„	„	15-12/1	од 26 април 1967 година
142 Vitamin B ₁	ампули 50×2 ml	„	„Серво Михал“ Индустриско пољопривредни комбинат — Фабрика лекова, Зрењанин	15-197/1	од 7 април 1967 година
143 Vitamin C	ампули 50×5 ml	„	„	15-62/1	од 12 април 1967 година

Бр. 638/1-67
28 јули 1967 година
Белград

Помошник претседател на
Сојузниот совет за
здравство и социјална
политика,
Венцеслав Павлов, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени на Уредбата за основање Сервис за одржување на помошните објекти, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/67, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОМОШНИТЕ ОБЈЕКТИ

Во членот 3 наместо: „Во членот 3 став 2“ треба да стои: „Во членот 2 став 2“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 5 август 1967 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Прописите за техничките мерки и за мерките за заштита при работата при превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците, објавен во Дополтокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРОПИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ПРЕВОЗОТ НА ЛУЃЕ И МАТЕРИЈАЛИ ПО ОКНАТА НА РУДНИЦИТЕ

Во членот 10 став 6 наместо: „савитљивих“ треба да стои: „савитливи“

Во членот 17 став 3 наместо: „вежењим“ треба да стои: „важењим“.

Под ставот 1 на членот 78 треба над наредниот став да се додаде по грешка изоставениот наслов: „Члан 79.“

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Белград 8, август 1967 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Прописите за мерките за заштита при ракување со експлозивни средства и минирање во рударството, објавен во Дадатокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРОПИСИТЕ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАКУВАЊЕ СО ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА И МИНИРАЊЕ ВО РУДАРСТВОТО

Во членот 71 став 2 наместо: „ватрене“ треба да стои: „ветрене“.

Во членот 72 став 1 наместо: „забрањену“ треба да стои: „забрањено“.

Во членот 80 став 1 наместо: „издвајања“ треба да стои: „издавања“.

Во членот 87 став 4 наместо: „углављена“ треба да стои: „углављене“.

Во членот 94 наместо: „освентилација“ треба да стои: „осветлења“.

Во членот 99 став 2 по зборот: „водом“ треба да стои затворена заграда.

Во членот 113 став 1 наместо: „PVS“ треба да стои: „PVC“.

Во членот 115 став 2 наместо: „кабал“ треба да стои: „кабел“.

Во членот 121 став 1 наместо: „обави“ треба да стои: „објави“.

Во членот 131 став 3 наместо: „транспостером“ треба да стои: „транспортером“.

Во членот 136 став 3 наместо: „јеловини“ треба да стои: „јаловини“.

Во членот 162 наместо: „минарењу“ треба да стои: „минирању“.

Во членот 175 став 2 наместо: „престане“ треба да стои: „преостане“.

Во членот 177 став 2 наместо: „њима“ треба да стои: „њиме“.

Во членот 179 став 2 наместо: „левка“ треба да стои: „левком“.

Во членот 214 по зборот: „траком“ треба да се додаде записка, а наместо: „количинама“ треба да стои: „жолцима“.

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Белград, 8 август 1967 година.

Во членот 352 став 1 наместо: „веће“ треба да стои: „већа“.

Во членот 368 став 4 наместо: „померења“ треба да стои: „померања“.

Во членот 381 став 2 на крајот наместо: „уља“ треба да стои: „уља“.

Во членот 411 став 1 наместо: „Намотачимт“ треба да стои: „На омотачима“.

Во членот 438 став 2 наместо: „руковице“ треба да стои: „рукавице“.

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Белград, 8 август 1967 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се назначува Анте Дрндик, амбасадор на СФРЈ во Бурма, за помошник државен секретар за надворешни работи.

Б. бр. 113
19 јули 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се назначува Димитрије Вошњак, советник во Извршниот совет на СР Словенија, за помошник државен секретар за надворешни работи.

Б. бр. 114
19 јули 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се назначува Рудолф Чачинович, член на Извршниот совет на СР Словенија, за советник на државниот секретар за надворешни работи.

Б. бр. 116
19 јули 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ИСПРАВКА

НА ПРОПИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ РУДАРСКИ ПОДЗЕМНИ РАБОТИ

Во членот 82 став 2 наместо: „руководилаца“ треба да стои: „руководилац“.

Во членот 106 став 1 наместо: „пуштању“ треба да стои: „пуштања“.

Во членот 229 став 3 наместо: „аламрни“ треба да стои: „алармни“.

Во членот 240 став 1 наместо: „могле“ треба да стои: „могло“.

Во членот 267 став 3 наместо: „завтева“ треба да стои: „захтева“.

Во членот 303 став 2 наместо: „Разлику“ треба да стои: „Разлика“.

Во членот 336 став 1 наместо: „ни“ треба да стои: „при“.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник“ Социјалистичке Републике Србије во бројот 1 од 14 јануари 1967 година објавува:

Одлука за определување на организациите што делегираат свои претставници во Советот на Историскиот музеј на Србија и за бројот на претставниците на општествената заедница што ги именува на Републичкиот извршен совет;

Решение за давање согласност на Одлуката за постојаните износи на придонеси за социјално осигурување за определени категории лица вон работен однос;

Решение за давање согласност на Статутот на Државниот архив на СР Србија;

Решение за именување член на Административната комисија на Републичкиот извршен совет.

Во бројот 2 од 21 јануари 1967 година објавува:

Закон за височината на приходите за утврдување на правото на додаток на деца;

Закон за највисоката граница на стопата на основниот придонес за здравствено осигурување на работниците во 1967 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување во врска со сметањето на стажот на осигурувањето со наголемено траење и со намалување на старосните граници;

Одлука за основање Комисија за изработка на Предлог одлука за измени и дополненија на Деловникот на Републичкиот собор;

Одлука за давање согласност на Одлуката на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување.

Одлука за давање согласност на Одлуката на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците за стопата на придонесот за додаток на деца;

Одлука за определување на објектите што ќе се користат за потребите на репрезентација на СР Србија и за отуѓување некои објекти што досега се користени за овие потреби;

Одлука за начинот на користење на зградите во кои живеат републички функционери;

Препорака за мерките за усогласување на потрошувачката на социјалното осигурување;

Решение за разрешување помошник републички секретар за внатрешни работи;

Одлука за постојаните износи на придонесот за социјално осигурување за определени категории лица вон работен однос;

Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување во врска со сметањето на стажот на осигурување со наголемено траење и со намалувањето на старосните граници;

Одлука за стопата на основниот придонес за инвалидското и пензиско осигурување;

Одлука за стопата на придонесот за додатокот на деца;

Исправка на Законот за социјалната заштита и за службата на социјалната заштита.

Во бројот 3 од 28 јануари 1967 година објавува:

Одлука за дополненија на Одлуката за определување на јавните патишта од II ред;

Одлука за определување на бројот на членовите на Управниот одбор на Републичкиот фонд за заштита на добитокот од заразни болести и на организациите што делегираат свои претставници за Управниот одбор на овој фонд;

Решение за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за заштита на добитокот од заразни болести;

Одлука за издвојување средства за сигурносна и валоризациона резерва на фондот на инвалидското и пензиското осигурување;

Одлука за височината на делот на средствата на фондот на инвалидското и пензиското осигурување што им припаѓа на комуналните заедници на социјалното осигурување на име надоместок на фондот на здравственото осигурување за трошоците за професионална рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот;

Одлука за определување на височината на надоместокот поради помал личен доход на друга работа;

Одлука за утврдување на височината на материјалното обезбедување за инвалидите на трудот што се здобиле со право на професионална рехабилитација;

Одлука за задолжително здравствено реосигурување.

Во бројот 4 од 4 февруари 1967 година објавува:

Одлука за утврдување на несогласноста на одлуката на Управниот одбор на Основното училиште „14 октомври“ во Драгина од 30 VIII 1965, со која се определува височината на уписнината за учениците во учебната 1965/66 година, со Уставот на СР Србија и со Законот за основното училиште;

Одлука за измена на Одлуката за утврдување планот за одбрана од поплави и за мерките за неговото извршување.

Во бројот 5 од 11 февруари 1967 година објавува:

Одлука за органите за утврдување на личниот доход и пензискиот стаж и за преземање на предметите за утврдување на пензискиот стаж од досегашните комисији;

Одлука на Уставниот суд на Србија за утврдување несогласноста на членот 3 од Одлуката на Собранието на општина Заечар за воведување местен самопридонес за подрачјето на град Заечар за 1965 година број 01-2479/1-65 со Законот во однос на обврзните на месниот самопридонес чие живеалиште е вон подрачјето на град Заечар;

Исправка на Законот за внатрешните работи.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 534. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за прогласување на подрачјата заразни со карантински растителни болести и штетници — — — — — | 981 |
| 535. Список на лековите за чие пуштање во промет е дадено одобрение во 1967 година | 981 |
| Исправка на Уредбата за измени на Уредбата за основање Сервис за одржување на помошните објекти — — — — — | 990 |
| Исправка на Прописите за техничките мерки и за мерките за заштита при работата при превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците — — — — — | 990 |
| Исправка на Прописите за мерките за заштита при ракување со експлозивни средства и минирање во рударството — — — — — | 991 |
| Исправка на Прописите за техничките мерки и за заштитата при работата при рударски подземни работи — — — — — | 991 |